

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2024 ГОДИНА  
И ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ

НА

Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД Скопје

СОДРЖИНА:

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Извештај за финансиската состојба<br>на ден 31.Декември | 2024 година |
| Извештај за сеопфатна добивка                           | 2024 година |
| Извештај за паричните текови за                         | 2024 година |
| Извештај за промените на главнината за                  | 2024 година |
| Белешки кон финансиските извештаи                       |             |
| Годишна сметка за                                       | 2024 година |
| Годишен извештај за работењето за                       | 2024 година |

Јуни 2025 година



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО  
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ОНЕ БРОКЕР АД Скопје - продолжение**

**Мислење**

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД Скопје, заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

**Останати прашања**

Финансиските извештаи на Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД Скопје за 2023 година беа ревидирани од друг овластен ревизор кој издаде некавалификувано мислење за истите.

**Извештај за други правни и регулаторни барања**

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Тетово 25.06.2025

Овластен ревизор  
Душко Апостоловски



БЕНД Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово  
Ненад Апостоловски

## ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2024 ГОДИНА

НА

Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД Скопје

## СОДРЖИНА:

Страна

## ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

|                                                      |             |   |
|------------------------------------------------------|-------------|---|
| Извештај за сеопфатна добивка за                     | 2024 година | 2 |
| Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември | 2024 година | 3 |
| Извештај за паричните текови за                      | 2024 година | 4 |
| Извештај за промените на главнината за               | 2024 година | 5 |
| Белешки кон финансиските извештаи                    |             | 6 |

Февруари, 2025 година

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ**  
**За годината што завршува на 31 Декември 2024 и 2023 (во 000 денари)**

| Позиција                                             | Белешка | Тековна година | Претходна година |
|------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|
| Приходи од продажба                                  | 4       | 17,654         | 9,821            |
| Останати оперативни приходи (добивка)                | 5,6     | 34             | 176              |
| Потрошени материјали и ситен инвентар                | 7       | (228)          | (298)            |
| Услуги со карактер на материјални трошоци            | 8       | (970)          | (793)            |
| Трошоци за депрецијација и амортизација              | 10      | (123)          | -                |
| Нематеријални трошоци од работењето                  | 11      | (10,852)       | (5,528)          |
| Останати трошоци од работењето од редовни активности | 12      | (248)          | (37)             |
| Плати и надомести                                    | 9       | (4,869)        | (3,662)          |
| <b>Добивка/загуба пред оданочување</b>               |         | <b>398</b>     | <b>(321)</b>     |
| Данок од добивка                                     | 13      | (73)           | -                |
| <b>Добивка/загуба од редовно раб. по оданочување</b> |         | <b>325</b>     | <b>(321)</b>     |

27.02.2025

Овие Финансиски Извештаи се усвоени од Одборот на директори на Друштвото и се потпишани од:

Извршен Директор

Иван Стевков

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ**  
на 31 Декември 2024 и 2023 (во 000 денари)

| Позиција                                                 | Белешка | Тековна година | Претходна година |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|
| <b>СРЕДСТВА</b>                                          |         |                |                  |
| <b>Долгорочни средства</b>                               |         | <b>476</b>     | <b>566</b>       |
| Нематеријални средства                                   | 14      | 39             | 52               |
| Материјални средства                                     | 15      | 437            | 513              |
| <b>Тековни средства</b>                                  |         | <b>5,906</b>   | <b>3,185</b>     |
| Парични средства и еквиваленти на парични средства       | 17      | 241            | 634              |
| Побарувања од купувачи                                   | 18      | 5,665          | 2,342            |
| Побарувања од државата и други институции                | 19      | -              | 17               |
| Активни временски разграничувања                         | 20      | -              | 191              |
| <b>ВКУПНА АКТИВА</b>                                     |         | <b>6,383</b>   | <b>3,750</b>     |
| <b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>                                 |         |                |                  |
| <b>Капитал и резерви</b>                                 |         | <b>241</b>     | <b>(84)</b>      |
| Запишан основен капитал                                  | пг      | 3,073          | 3,073            |
| Акумулирана добивка/загуба                               | пг      | (3,157)        | (2,836)          |
| Добивка за финансиската година                           | бу      | 325            | (321)            |
| <b>Тековни обврски</b>                                   |         | <b>6,142</b>   | <b>3,834</b>     |
| Обврски спрема добавувачи                                | 21      | 3,098          | 2,139            |
| Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки | 22      | 56             | 347              |
| Обврски према вработените                                | 23      | 4              | 4                |
| Краткорочни финансиски обврски                           | 24      | 410            | 900              |
| Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди  | 25      | 2,573          | 444              |
| <b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>                          |         | <b>6,383</b>   | <b>3,750</b>     |

Овие Финансиски Извештаи се усвоени од Одборот на директори на Друштвото и се потпишани од:

Извршен Директор

Иван Стевков

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ**  
за годината која завршува на 31,12,2024 и 31,12,2023 (во 000 денари)

| Позиција                                                                                                            | Тековна година | Претходна година |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Готовински текови од деловни активности</b>                                                                      | <b>(359)</b>   | <b>587</b>       |
| Нето добивка/загуба после оданочување                                                                               | 325            | (321)            |
| Амортизација                                                                                                        | 123            | 0                |
| <b>Промени - Зголемување/намалување на :</b>                                                                        |                |                  |
| Побарувања од купувачи                                                                                              | (3,323)        | (1,270)          |
| Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 17             | 0                |
| АВР                                                                                                                 | 191            | 0                |
| Обврски спрема добавувачи                                                                                           | 959            | 1,452            |
| Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата                                                      | (347)          | 347              |
| Обврски кон вработените                                                                                             | 0              | 1                |
| Тековни даночни обврски                                                                                             | 56             | 0                |
| Обврски по заеми и кредити                                                                                          | (490)          | 450              |
| ПВР                                                                                                                 | 2,130          | (72)             |
| <b>Готовински текови од инвестициони активности</b>                                                                 | <b>(34)</b>    | <b>(225)</b>     |
| Директни набавки на нематеријални и материјални средства                                                            | (34)           | (225)            |
| <b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>                                                                 | <b>(393)</b>   | <b>362</b>       |
| <b>Парични средства на почеток на годината</b>                                                                      | <b>634</b>     | <b>272</b>       |
| <b>Парични средства на крајот на годината</b>                                                                       | <b>241</b>     | <b>634</b>       |

Овие Финансиски Извештаи се усвоени од Одборот на директори на Друштвото и се потпишани од:

Извршен Директор

Иван Стевков

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Извештај за промена на главнината  
на 31.декември 2024 во 000 денари

| Позиција                                  | Основна главнина | Задржана<br>добивка/ загуба | Добивка/ загуба за<br>годината | Вкупно      |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Состојба на 1 јануари<br>2024             | 3,073            | (2,836)                     | (321)                          | (84)        |
| Промена на<br>сметководствени<br>политики |                  |                             |                                |             |
| <b>Повторно утврдено<br/>салдо</b>        | <b>3,073</b>     | <b>(2,836)</b>              | <b>(321)</b>                   | <b>(84)</b> |
| Промени на<br>капиталот за 2024           |                  |                             |                                |             |
| Вкупна сеопфатна<br>добивка за годината   |                  |                             | 325                            |             |
| Трансфер/пренос на<br>задржана добивка    |                  | (321)                       | 321                            |             |
| <b>Состојба на 31<br/>Декември 2024</b>   | <b>3,073</b>     | <b>(3157)</b>               | <b>325</b>                     | <b>241</b>  |
| Состојба на 1 јануари<br>2023             | 3,073            | (2,151)                     | (685)                          | 237         |
| промени на<br>капиталот во 2023           |                  |                             |                                |             |
| Вкупна сеопфатна<br>добивка за годината   |                  |                             | (321)                          |             |
| Трансфер/пренос на<br>задржана добивка    |                  | (685)                       | 685                            |             |
| <b>Состојба на 31<br/>Декември 2023</b>   | <b>3,073</b>     | <b>(2,836)</b>              | <b>(321)</b>                   | <b>(84)</b> |

Овие Финансиски Извештаи се усвоени од Одборот на директори на Друштвото и се потпишани од:

Извршен Директор

Иван Стевков

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

**Белешки кон финансиските извештаи****1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО**

Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД Скопје е основано на 10.10.2017 година. Друштвото има добиено Решение за издавање на дозвола за вршење на работи за Брокерско осигурителни работи бр. Уп. 19-1-258 од 10.10.2017 година од Агенцијата за Супервизија на осигурувањето. Друштвото е регистрирано во централниот регистар на Република Северна Македонија на 10.10.2017 година со главна приоритетна дејност / главна приходна шифра на дејност 66.220 - дејности на застапници во осигурувањето и осигурителни посредници.

Во рамки на дејноста ги извршува следните активности:

- посредување при договарање на осигурително и реосигурително покритие на осигуреници;
- посредување при реализирање на оштетни побарувања по остварени осигурани штетни настани;
- снимање на ризици;
- посредување при проценување на штети;
- посредување при продавање на остатоци од осигурани оштетени предмети;
- воведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штети и ризици кои претставуваат опасност во неживотно осигурување;
- изготвување на адекватни анализи за ризик и предлагање на соодветно осигурително покритие;
- информирање на друштвото за осигурување за намерата на осигуреникот за склучување на договор за осигурување, како и запознавање на осигуреникот со условите на полисите за осигурување и прописите кои го регулираат определувањето на износот на премиите;
- посредување во име на осигуреникот заради склучување на договор за осигурување кој, земајќи ги во предвид сите околности кои се од значење за ризикот на поединечниот случај, ќе му обезбеди на осигуреникот најсоодветно покритие;
- проверување на содржината на полисите за осигурување;
- укажување на правна помош во осигурувањето, како и соработување со надлежните службени лица кај клиентот заради подготвување на доказна документација за основот и висината на оштетното побарување, како и заради прибирање на други неопходни докази;
- посредување при склучување на договори за осигурување со странски друштва за осигурување, доколку осигурувањето, односно реосигурувањето на некој ризик не може да се изврши во Република Македонија.

Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД Скопје промовира високи стандарди на професионализам, со што обезбедува континуирано подобрување на квалитетот, а сето тоа го постигнува со користење на стручноста

**Форма на трговски друштво: АД****Седиште, телефон, е-маил:**

Седиштето на друштвото се наоѓа на улица „Франклин Рузвелт“ бр.35, Центар, Општина Центар, Скопје.

**Сопственици и одговорност:**

Сопственици на друштвото се Акционери согласно со акционерската книга која се води во Централниот Депозитар за харии од вредност на Република Северна Македонија. Друштвото има издадено 500 акции со номинална вредност на една акција од 100 ЕУР, акционери на друштвото се:

| Акционер      | Број на акции | %              |
|---------------|---------------|----------------|
| Иван Стевков  | 250           | 50.00%         |
| Панче Киров   | 250           | 50.00%         |
| <b>Вкупно</b> | <b>500</b>    | <b>100.00%</b> |

**Органи на друштвото**

Органи на Осигурително брокерско друштвото ОНЕ БРОКЕР АД Скопје се:

1. Собрание на акционери.
2. Одбор на директори.

Собранието на акционери е највисок орган на Друштвото преку кој акционерите ги остваруваат своите права и интереси. Истото може да работи доколку на седницата присуствуваат верификувани учесници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас. Секоја акција која дава право на глас дава право на еден глас. Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието, освен доколку со Законот за трговските друштва или со Статутот на Друштвото не е определено поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во поглед на мнозинството со коешто се донесуваат одлуките на Собранието. Собранието, помеѓу другото, ја одобрува и работата на членовите на Одборот на директори, односно начинот на водењето и управувањето со Друштвото.

Одборот на директори е орган кој управува со Друштвото. Истиот има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото во рамките на предметот на работењето на Друштвото и во дејствувањето во сите околности од името на Друштвото, со исклучок на овластувањата што изречно им се дадени на неизвршните членови на одборот на директори.

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице Овластено за застапување е Иван Стевков, извршен член на одборот на директори – Генерален Директор.

Неизвршен член на Одборот на директори е : Панче Киров - Неизвршен член на Одбор на директори.

Неизвршен член на Одборот на директори е : Јосип Павловски - Неизвршен член на Одбор на директори.

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****2. Основа за составување на финансиските извештаи****2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи**

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 2 до 5 и објаснувачките белешки кон нив, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република С. Македонија во Правилникот за сметководство (во понатамошниот текст сметководствени стандарди прифатени во Република С. Македонија). Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година на Друштвото ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици на територијата на Република С. Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

**2.2. Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република С. Македонија и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

**2.3. Користење на проценки и расудувања**

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост,

застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

#### **2.4. Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

### **3. Основни сметководствени политики**

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2023 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република С. Македонија бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и оценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

#### **3.1. Приходи**

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

##### **3.1.1. Приходите од продажба на производи и услуги**

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати.

Приходот се признава во билансот на успех кога:

- На купувачот се пренесени значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите може веродостојно да се измерат;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат односно кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со трансакцијата може со сигурност да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

### 3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

### 3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се признаваат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

### 3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

### 3.1.5. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

## 3.2. Расходи

### 3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

### 3.2.2. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Ентитетот ги капитализира трошоците за позајмување кои можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува, како дел од набавната вредност на тоа средство. Овие трошоци се капитализираат како дел од набавната вредност на одредено средство кога е веројатно дека тие ќе резултираат во идни економски користи за ентитетот и дека таквите трошоци ќе можат веродостојно да се измерат.

### 3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2024 и 2023 година се како следи:

|     | 2024    | 2023    |
|-----|---------|---------|
| ЕУР | 61.4950 | 61.4932 |
| УСД | 55.6516 | 57.6535 |
| ГБП | 70.7612 | 69.3350 |

### 3.2.4. Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото. Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република С. Македонија. Даночната основа за пресметување на данокот на добивка претставува износот на добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основата за пресметување на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните

расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Искажаниот финансиски резултат од билансот на успех се зголемува за непризнаените расходи и помалку утврдени приходи утврдени со законот за данок на добивка.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2023: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите временни разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

### 3.3. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината

### 3.4. Нематеријални и материјални вложувања

#### 3.4.1. Недвижности постројки и опрема

##### 3.4.1.1. Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво општетување на вредноста. Во изминатиот период, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книги како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

##### 3.4.1.2. Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2024 година во однос на 2023 година се следните:

|                      | 2024     | 2023     | 2024         | 2023         |
|----------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| Недвижности          | 2.5-10 % | 2.5-10 % | 10-40 години | 10-40 години |
| Постройки и опрема   | 10 %     | 10 %     | 10 години    | 10 години    |
| Транспортни средства | 10-25 %  | 10-25 %  | 4-10 години  | 4-10 години  |
| Компјутерска опрема  | 25 %     | 25 %     | 4 години     | 4 години     |
| Канцелариски мебел   | 20 %     | 20 %     | 5 години     | 5 години     |

### 3.4.2. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2024 година изнесува 20% годишно (2023: 20% годишно).

### 3.4.3. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

### 3.5. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

### 3.6. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност согласно издадени фактури за испорака и монтажа на производите и фактури за извршени услуги, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на

купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

### 3.7. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

Потрошокот на сировини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност.

### 3.8. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

### 3.9. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република С. Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

### 3.10. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

### 3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансисрање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

### 3.12. Капитал

#### (1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени удели.

#### (2) Откупени сопствени удели

Уделите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) удели, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото. Сопствените удели се стекнуваат со нивно откупување со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени удели се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување. Сопствените удели се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање, како и со нетрговски преноси (залог и сл). Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените удели помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани удели и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

#### (3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од запишаниот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собирот на содружници.

#### (4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.4. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

### 3.13. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

### 3.14. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

#### (1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

#### (2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

### 3.15. Резервации и неизвесности

#### (1) Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

## (2) Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

### 3.16. Финансиски ризици и управување со финансиски ризици

#### 3.16.1. Пазарен ризик

##### а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република С. Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукутации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен. Можниот ефект е даден во табелата подолу.

##### б) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

##### б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

#### 3.16.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

### 3.16.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

### 3.16.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2024 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

### 3.16.5. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

### 3.17. Утврдување на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република С. Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

### 3.18. Континуитет

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет.

### 3.19 Финансиски Инструменти

#### 3.19.1. Ризик од финансирање:

|                            | Тековна година | Претходна година |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Обврски по кредити         | 410            | 900              |
| Пари и парични еквиваленти | 241            | 634              |
| Нето обврски (пари)        | 169            | 266              |
| Вкупен капитал             | 241            | (84)             |
| % на задолженост           | 0%             | 0%               |

#### 3.19.2. Кредитен ризик

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2024 е како што следува:

| Во (000) денари       | Бруто износ | Исправка на вредноста | Нето износ |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| Недоспеани побарувања |             |                       |            |
| Доспеани побарувања   |             |                       |            |
| - до 1 година         | 5,665       |                       | 5,665      |
| - од 1 до 3 години    |             |                       |            |
| - над 3 години        |             |                       |            |

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2023 е како што следува:

| Во (000) денари       | Бруто износ | Исправка на вредноста | Нето износ |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| Недоспеани побарувања |             |                       |            |
| Доспеани побарувања   |             |                       |            |
| - до 1 година         | 2,342       |                       | 2,342      |
| - од 1 до 3 години    |             |                       |            |
| - над 3 години        |             |                       |            |

## 3.19.3. Ризик од промена на каматите

|                                          | во илјада денари |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                          | Тековна година   | Претходна година |
| <b>Финансиски средства</b>               |                  |                  |
| <i>Некаматноосни</i>                     |                  |                  |
| - Парични средства                       | 241              | 634              |
| - Побарувања од купувачи                 | 5,665            | 2,342            |
| - Останати побарувања                    | -                | 209              |
|                                          | <b>5,906</b>     | <b>3,185</b>     |
| <b>Финансиски обврски</b>                |                  |                  |
| <i>Некаматноосни</i>                     |                  |                  |
| - Обврски кон добавувачи                 | 3,098            | 2,139            |
| - Останати тековни обврски               | 2,633            | 795              |
|                                          | <b>5,732</b>     | <b>2,934</b>     |
| <i>Каматноосни со променлива каматна</i> |                  |                  |
| - Кредити од банки                       | 410              | -                |
|                                          | <b>410</b>       | <b>-</b>         |
|                                          | <b>6,142</b>     | <b>2,934</b>     |

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. позитивните износи се зголемување на добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

|                | Зголемување за 2% поени |                  | Намалување за 2% поени |                  |
|----------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                | Тековна година          | Претходна година | Тековна година         | Претходна година |
| Земени кредити | (8)                     | -                | 8                      | -                |
| Дадени кредити | -                       | -                | -                      | -                |
|                | <b>(8)</b>              | <b>-</b>         | <b>8</b>               | <b>-</b>         |

## 3.19.4. Ризик од ликвидност

|                     | До 1 месец | 1-3 месеци   | 3-12 месеци  | Над 12 месеци | Вкупно       |
|---------------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Парични средства    | 241        |              |              |               | 241          |
| Купувачи            |            | 5,665        |              |               | 5,665        |
| Останати побарувања |            |              | -            |               | -            |
| Дадени позајмици    |            |              | -            |               | -            |
| Долгорочни кредити  |            |              |              | -             | -            |
|                     | <b>241</b> | <b>5,665</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>5,906</b> |
| Добавувачи          |            | -            | 3,098        | -             | 3,098        |
| Кредити             |            |              | -            | 410           | 410          |
| Останати обврски    |            |              | -            | 2,633         | 2,633        |
|                     | <b>-</b>   | <b>-</b>     | <b>3,098</b> | <b>3,043</b>  | <b>6,142</b> |

**ПРИХОДИ**

|                                                     | во илјада денари |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                     | Тековна година   | Претходна година |
| <b>4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА</b> |                  |                  |
| Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата     | 17,654           | 9,821            |
| <b>ВКУПНО</b>                                       | <b>17,654</b>    | <b>9,821</b>     |

|                                                                          | во илјада денари |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                          | Тековна година   | Претходна година |
| <b>5. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>                                               |                  |                  |
| Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските | 0                | 167              |
| <b>ВКУПНО</b>                                                            | <b>0</b>         | <b>167</b>       |

|                              | во илјада денари |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
|                              | Тековна година   | Претходна година |
| <b>6. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b> |                  |                  |
| Останати финансиски приходи  | 34               | 9                |
| <b>ВКУПНО</b>                | <b>34</b>        | <b>9</b>         |

**РАСХОДИ**

|                                                                                       | во илјада денари |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                       | Тековна година   | Претходна година |
| <b>7. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b> |                  |                  |
| Трошоци за сировини и материјали (за производство)                                    | 1                | -                |
| Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)                          | 88               | 87               |
| Трошоци за енергија (за производство)                                                 | 98               | 79               |
| Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба) | 42               | 132              |
| <b>ВКУПНО</b>                                                                         | <b>228</b>       | <b>298</b>       |

|                                                   | во илјада денари |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   | Тековна година   | Претходна година |
| <b>8. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ</b>                       |                  |                  |
| Транспортни услуги                                | 6                | -                |
| Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет    | 69               | 60               |
| Услуги за одржување и заштита                     | 30               | 23               |
| Наем – лизинг                                     | 849              | 638              |
| Комунални услуги                                  | 16               | 9                |
| Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми | -                | 63               |
| <b>ВКУПНО</b>                                     | <b>970</b>       | <b>793</b>       |

|                                                                             | во илјада денари |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                             | Тековна година   | Претходна година |
| <b>9. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>     |                  |                  |
| Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба) | 4,669            | 3,541            |
| Останати трошоци за вработените                                             | 200              | 121              |
| <b>ВКУПНО</b>                                                               | <b>4,869</b>     | <b>3,662</b>     |

|                                                  | во илјада денари |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                  | Тековна година   | Претходна година |
| <b>10. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА</b> |                  |                  |
| Трошоци за амортизација (за производство)        | 123              | -                |
| <b>ВКУПНО</b>                                    | <b>123</b>       | <b>-</b>         |

| 11. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО          | во илјада денари |                  |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                             | Тековна година   | Претходна година |
| Трошоци за репрезентација                   | 86               | 6                |
| Трошоци за осигурување                      | -                | 94               |
| Банкарски услуги и трошоци за платен промет | 120              | 145              |
| Останати трошоци на работењето              | 10,646           | 5,283            |
| <b>ВКУПНО</b>                               | <b>10,852</b>    | <b>5,528</b>     |

| 12. ОСТАНАТИ РАСХОДИ                               | во илјада денари |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                    | Тековна година   | Претходна година |
| Расходи врз основа на директен отпис на побарувања | 199              | 0                |
| Казни, пенали, надоместоци за штети и друго        | -                | 24               |
| Останати расходи од работењето                     | 50               | 13               |
| <b>ВКУПНО</b>                                      | <b>248</b>       | <b>37</b>        |

## 13. ДАНОК НА ДОБИВКА

| Утврдување на данок на добивка (во 000 денари) | 2024 | 2023  |
|------------------------------------------------|------|-------|
| Финансиски резултат во БУ                      | 398  | (321) |
| Непризнавени расходи за даночни цели           | 332  |       |
| Даночна основа                                 | 730  |       |
| Пресметан данок на добивка                     | 73   |       |

**ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА****14. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

| ОПИС                                                                        | Софтвер   | Вкупно    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Набавна вредност</b>                                                     |           |           |
| Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)                                    | 55        | 55        |
| Зголемување                                                                 |           | -         |
| Намалување                                                                  |           | -         |
| <b>Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)</b>                           | <b>55</b> | <b>55</b> |
| <b>Исправка на вредноста</b>                                                |           |           |
| Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)                                    | 3         | 3         |
| Амортизација                                                                | 13        | 13        |
| Намалување                                                                  |           | -         |
| <b>Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)</b>                           | <b>16</b> | <b>16</b> |
| <b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (тековна година)</b>   | <b>39</b> | <b>39</b> |
| <b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024 (тековна година)</b>     | <b>52</b> | <b>52</b> |
| <b>Набавна вредност</b>                                                     |           |           |
| Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)                                  | 30        | 30        |
| Зголемување                                                                 | 25        | 25        |
| Намалување                                                                  |           | -         |
| <b>Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)</b>                         | <b>55</b> | <b>55</b> |
| <b>Исправка на вредноста</b>                                                |           |           |
| Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)                                  | 3         | 3         |
| Амортизација                                                                |           | -         |
| Намалување                                                                  |           | -         |
| <b>Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)</b>                         | <b>3</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (претходна година)</b> | <b>52</b> | <b>52</b> |
| <b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (претходна година)</b>   | <b>27</b> | <b>27</b> |

## 15. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

| Опис                                                                        | Постројки и опрема | Алат, погонски, канцелариски материјал | Вложувања во туѓи објекти | Вкупно     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Набавна вредност</b>                                                     |                    |                                        |                           |            |
| Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)                                    | 464                | 13                                     | 102                       | 579        |
| Зголемување                                                                 | 34                 | -                                      |                           | 34         |
| Намалување                                                                  |                    |                                        |                           | -          |
| <b>Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)</b>                           | <b>498</b>         | <b>13</b>                              | <b>102</b>                | <b>613</b> |
| <b>Исправка на вредноста</b>                                                |                    |                                        |                           |            |
| Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)                                    | 66                 | -                                      | -                         | 66         |
| Амортизација                                                                | 110                | -                                      |                           | 110        |
| Намалување                                                                  |                    |                                        |                           | -          |
| <b>Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)</b>                           | <b>176</b>         | <b>-</b>                               | <b>-</b>                  | <b>176</b> |
| <b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (тековна година)</b>   | <b>323</b>         | <b>13</b>                              | <b>102</b>                | <b>437</b> |
| <b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024 (тековна година)</b>     | <b>399</b>         | <b>13</b>                              | <b>102</b>                | <b>513</b> |
|                                                                             |                    |                                        |                           |            |
| <b>Набавна вредност</b>                                                     |                    |                                        |                           |            |
| Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)                                  | 366                | 13                                     |                           | 379        |
| Зголемување                                                                 | 98                 |                                        | 102                       | 200        |
| Намалување                                                                  |                    |                                        |                           | -          |
| <b>Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)</b>                         | <b>464</b>         | <b>13</b>                              | <b>102</b>                | <b>579</b> |
| <b>Исправка на вредноста</b>                                                |                    |                                        |                           |            |
| Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)                                  | 66                 | -                                      |                           | 66         |
| Амортизација                                                                | -                  | -                                      |                           | -          |
| Намалување                                                                  |                    |                                        |                           | -          |
| <b>Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)</b>                         | <b>66</b>          | <b>-</b>                               | <b>-</b>                  | <b>66</b>  |
| <b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (претходна година)</b> | <b>399</b>         | <b>13</b>                              | <b>102</b>                | <b>513</b> |
| <b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (претходна година)</b>   | <b>301</b>         | <b>13</b>                              | <b>-</b>                  | <b>314</b> |

**ТЕКОВНИ СРЕДСТВА****ЗАЛИХИ**

|                                                                                 | во илјада денари |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                 | Тековна година   | Претходна година |
| <b>16. ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ</b>                        |                  |                  |
| Ситен инвентар во употреба                                                      | 228              | 186              |
| Автогуми во употреба                                                            | 5                | 5                |
| Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите | (233)            | (191)            |
| <b>ВКУПНО</b>                                                                   | -                | -                |
| <b>СЕ ВКУПНО ЗАЛИХИ</b>                                                         | -                | -                |

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА , ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОБАРУВАЊА**

|                                                   | во илјада денари |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   | Тековна година   | Претходна година |
| <b>17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b> |                  |                  |
| Парични средства на трансакциски сметки во денари | 241              | 634              |
| <b>ВКУПНО</b>                                     | <b>241</b>       | <b>634</b>       |

|                                   | во илјада денари |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                   | Тековна година   | Претходна година |
| <b>18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ</b> |                  |                  |
| Побарувања од купувачи во земјата | 5,665            | 2,342            |
| <b>ВКУПНО</b>                     | <b>5,665</b>     | <b>2,342</b>     |

|                                                                                                                                       | во илјада денари |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                       | Тековна година   | Претходна година |
| <b>19. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ</b>                                                                                  |                  |                  |
| Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок) | -                | 17               |
| <b>ВКУПНО</b>                                                                                                                         | -                | <b>17</b>        |

|                                                                       | во илјада денари |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                       | Тековна година   | Претходна година |
| <b>20. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)</b> |                  |                  |
| Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани                 | -                | 191              |
| <b>ВКУПНО</b>                                                         | -                | <b>191</b>       |

**КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

|                                                  | во илјада денари |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                  | Тековна година   | Претходна година |
| <b>21. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ</b> |                  |                  |
| Обврски спрема добавувачи во земјата             | 3,098            | 2,139            |
| <b>ВКУПНО</b>                                    | <b>3,098</b>     | <b>2,139</b>     |

| во илјада денари                                                                                                     |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 22. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ                                                         | Тековна година | Претходна година |
| Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок) | 56             | -                |
| Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата                                                        | -              | 115              |
| Обврски за персонален данок на доход                                                                                 | -              | 233              |
| <b>ВКУПНО</b>                                                                                                        | <b>56</b>      | <b>347</b>       |

| во илјада денари                    |                |                  |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| 23. ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ      | Тековна година | Претходна година |
| Останати обврски спрема вработените | 4              | 4                |
| <b>ВКУПНО</b>                       | <b>4</b>       | <b>4</b>         |

| во илјада денари                       |                |                  |
|----------------------------------------|----------------|------------------|
| 24. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ     | Тековна година | Претходна година |
| Краткорочни кредити и заеми во земјата | 410            | 900              |
| <b>ВКУПНО</b>                          | <b>410</b>     | <b>900</b>       |

| во илјада денари                                                |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 25. ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ (ПВР) | Тековна година | Претходна година |
| Останати пасивни временски разграничувања                       | 2,573          | 444              |
| <b>ВКУПНО</b>                                                   | <b>2,573</b>   | <b>444</b>       |

## 26. Акционерски Капитал

Сопственици на друштвото се Акционери согласно со акционерската книга која се води во Централниот Депозитар за харии од вредност на Република Северна Македонија. Друштвото има издадено 500 акции со номинална вредност на една акција од 100 ЕУР, акционери на друштвото се:

| Акционер      | Број на акции | %              |
|---------------|---------------|----------------|
| Иван Стевков  | 250           | 50.00%         |
| Панче Киров   | 250           | 50.00%         |
| <b>Вкупно</b> | <b>500</b>    | <b>100.00%</b> |

|                                          |          |              |
|------------------------------------------|----------|--------------|
| Добивка/загуба за годината               | 325      | (321)        |
| Број на акции:                           | 500      | 500          |
| <b>Вкупно</b>                            | <b>-</b> | <b>(321)</b> |
| Заработка по акција (во парични единици) | 650      | (642)        |
| Основна и разводнета                     |          |              |

**27. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ****СУДСКИ СПОРОВИ**

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

**28. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

По 31 декември 2024 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

ЕМБС: 07238541

Целосно име: Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД

Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

## Биланс на состојба

| Ознака за АОП | Опис                                                                                                                   | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1             | -- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)                                                                 | 476.426,00             |                         |                                         | 565.512,00       |
| 2             | -- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)                                                                 | 39.148,00              |                         |                                         | 52.198,00        |
| 4             | -- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права                                                           | 39.148,00              |                         |                                         | 52.198,00        |
| 9             | -- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)                                                          | 437.278,00             |                         |                                         | 513.314,00       |
| 13            | -- Постройки и опрема                                                                                                  | 335.579,00             |                         |                                         | 411.615,00       |
| 19            | -- Останати материјални средства                                                                                       | 101.699,00             |                         |                                         | 101.699,00       |
| 36            | -- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)                                                                               | 5.906.418,00           |                         |                                         | 2.993.502,00     |
| 45            | -- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)                                                               | 5.665.411,00           |                         |                                         | 2.359.348,00     |
| 47            | -- Побарувања од купувачи                                                                                              | 5.665.411,00           |                         |                                         | 2.342.255,00     |
| 49            | -- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) |                        |                         |                                         | 17.093,00        |
| 59            | -- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)                                                                 | 241.007,00             |                         |                                         | 634.154,00       |
| 60            | -- Парични средства                                                                                                    | 241.007,00             |                         |                                         | 634.154,00       |
| 62            | -- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)                                                    |                        |                         |                                         | 191.418,00       |
| 63            | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)                                                                       | 6.382.844,00           |                         |                                         | 3.750.432,00     |
| 65            | -- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)                                            | 241.233,00             |                         |                                         | -83.970,00       |
| 66            | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА                                                                                                 | 3.073.430,00           |                         |                                         | 3.073.430,00     |
| 75            | -- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА                                                                                            | 62.845,00              |                         |                                         | 62.845,00        |

|            |                                                                      |              |  |  |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--------------|
| <b>76</b>  | -- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)                                        | 3.220.245,00 |  |  | 2.899.242,00 |
| <b>77</b>  | -- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА                                   | 325.203,00   |  |  |              |
| <b>78</b>  | -- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА                                     |              |  |  | 321.003,00   |
| <b>81</b>  | -- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)                                          | 3.568.262,00 |  |  | 3.390.688,00 |
| <b>95</b>  | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)                           | 3.568.262,00 |  |  | 3.390.688,00 |
| <b>97</b>  | -- Обврски спрема добавувачи                                         | 3.098.178,00 |  |  | 2.139.433,00 |
| <b>99</b>  | -- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати    |              |  |  | 114.820,00   |
| <b>100</b> | -- Обврски кон вработените                                           | 3.885,00     |  |  | 236.435,00   |
| <b>101</b> | -- Тековни даночни обврски                                           | 56.199,00    |  |  |              |
| <b>104</b> | -- Обврски по заеми и кредити                                        | 410.000,00   |  |  | 900.000,00   |
| <b>109</b> | -- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)  | 2.573.349,00 |  |  | 443.714,00   |
| <b>111</b> | -- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) | 6.382.844,00 |  |  | 3.750.432,00 |

## Биланс на успех

| Ознака<br>за<br>АОП | Опис                                                                       | Нето за<br>тековна<br>година | Бруто<br>за<br>тековна<br>година | Исправка<br>на<br>вредноста<br>за<br>тековна<br>година | Претходна<br>година |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>201</b>          | -- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)                                  | 17.654.230,00                |                                  |                                                        | 9.987.837,00        |
| <b>202</b>          | -- Приходи од продажба                                                     | 17.653.925,00                |                                  |                                                        | 9.821.240,00        |
| <b>203</b>          | -- Останати приходи                                                        | 305,00                       |                                  |                                                        | 166.597,00          |
| <b>207</b>          | -- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) | 17.289.757,00                |                                  |                                                        | 10.317.895,00       |
| <b>208</b>          | -- Трошоци за сировини и други материјали                                  | 228.143,00                   |                                  |                                                        | 297.748,00          |
| <b>211</b>          | -- Услуги со карактер на материјални трошоци                               | 969.881,00                   |                                  |                                                        | 793.305,00          |
| <b>212</b>          | -- Останати трошоци од работењето                                          | 10.851.880,00                |                                  |                                                        | 5.528.235,00        |
| <b>213</b>          | -- Трошоци за вработени (214+215+216+217)                                  | 4.868.657,00                 |                                  |                                                        | 3.662.007,00        |
| <b>214</b>          | -- Плати и надоместоци на плата (нето)                                     | 3.129.251,00                 |                                  |                                                        | 2.369.825,00        |
| <b>215</b>          | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата                       | 232.186,00                   |                                  |                                                        | 180.016,00          |
| <b>216</b>          | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување                         | 1.307.222,00                 |                                  |                                                        | 991.612,00          |
| <b>217</b>          | -- Останати трошоци за вработените                                         | 199.998,00                   |                                  |                                                        | 120.554,00          |
| <b>218</b>          | -- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства                | 123.085,00                   |                                  |                                                        |                     |
| <b>222</b>          | -- Останати расходи од работењето                                          | 248.111,00                   |                                  |                                                        | 36.600,00           |
| <b>223</b>          | -- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)                       | 34.022,00                    |                                  |                                                        | 9.055,00            |
| <b>233</b>          | -- Останати финансиски приходи                                             | 34.022,00                    |                                  |                                                        | 9.055,00            |
| <b>246</b>          | -- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)      | 398.495,00                   |                                  |                                                        |                     |

|            |                                                                                                            |            |  |  |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|------------|
| <b>247</b> | -- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)                                        |            |  |  | 321.003,00 |
| <b>250</b> | -- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)                                                        | 398.495,00 |  |  |            |
| <b>251</b> | -- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)                                                         |            |  |  | 321.003,00 |
| <b>252</b> | -- Данок на добивка                                                                                        | 73.292,00  |  |  |            |
| <b>255</b> | -- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)                                                      | 325.203,00 |  |  |            |
| <b>256</b> | -- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)                                                       |            |  |  | 321.003,00 |
| <b>257</b> | -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 11,00      |  |  | 10,00      |
| <b>258</b> | -- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)                                                         | 12,00      |  |  | 12,00      |
| <b>269</b> | -- Добивка за годината                                                                                     | 325.203,00 |  |  |            |
| <b>270</b> | -- Загуба за годината                                                                                      |            |  |  | 321.003,00 |
| <b>288</b> | -- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)                                            | 325.203,00 |  |  |            |
| <b>291</b> | -- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)                               |            |  |  | 321.003,00 |

## Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис                                                                                                                                                                                                                            | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>605</b>    | -- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)                                                                                                                                                               | 39.148,00              |                         |                                         | 52.198,00        |
| <b>618</b>    | -- Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)                                                                                                               | 101.699,00             |                         |                                         |                  |
| <b>628</b>    | -- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)                                              |                        |                         |                                         | 191.418,00       |
| <b>632</b>    | -- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС) |                        |                         |                                         | 3.073.430,00     |
| <b>634</b>    | -- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)           | 410.000,00             |                         |                                         | 900.000,00       |
| <b>655</b>    | -- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)                                                                                                                                          | 305,00                 |                         |                                         | 166.597,00       |

|            |                                                                                                       |               |  |  |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--------------|
| <b>668</b> | -- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)                                           | 600,00        |  |  |              |
| <b>669</b> | -- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)                                                     | 97.725,00     |  |  | 78.765,00    |
| <b>671</b> | -- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)                                                    | 77.548,00     |  |  | 84.917,00    |
| <b>675</b> | -- Вода (< или = АОП 208 од БУ)                                                                       | 22.000,00     |  |  | 7.804,00     |
| <b>676</b> | -- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)                                              | 97.725,00     |  |  | 78.765,00    |
| <b>679</b> | -- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)             | 42.130,00     |  |  | 131.666,00   |
| <b>680</b> | -- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                                              | 6.100,00      |  |  |              |
| <b>682</b> | -- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                                                      | 68.943,00     |  |  | 59.767,00    |
| <b>688</b> | -- Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)                                                       | 848.548,00    |  |  | 638.197,00   |
| <b>695</b> | -- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)                                                    | 199.998,00    |  |  | 120.554,00   |
| <b>709</b> | -- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)                                                             | 86.317,00     |  |  | 6.108,00     |
| <b>710</b> | -- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)                                              |               |  |  | 93.795,00    |
| <b>711</b> | -- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)                                               | 119.778,00    |  |  | 145.351,00   |
| <b>717</b> | -- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)                                             | 10.645.785,00 |  |  | 5.282.981,00 |
| <b>718</b> | -- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)                                 |               |  |  | 23.544,00    |
| <b>722</b> | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот                           | 11,00         |  |  | 10,00        |
| <b>723</b> | -- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот | 11,00         |  |  | 10,00        |

### Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис                                                                       | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>4500</b>   | - 66.220 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници | 17.688.252,00          |                         |                                         |                  |

Потпишано од:

HRISTINA PACHEMSKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

**Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД  
Скопје**

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**  
**за работењето на Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД**  
**Скопје за 2024 година**

*Скопје, Февруари 2025*

## СОДРЖИНА

| Опис                                                                                                                        | Страна |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Општи информации                                                                                                         | 3      |
| 2. Главни фактори и околности коишто влијаеле на определувањето на работењето на друштвото                                  | 5      |
| 2.1. Промени во опкружувањето во чии што рамки друштвото дејствува                                                          | 5      |
| 2.2. Одговор на друштвото на промените и нивното влијание                                                                   | 5      |
| 3. Политика на вложување за подржување и за поддршка на успешноста во работењето на друштвото                               | 6      |
| 3.1. Политика на дивиденди                                                                                                  | 6      |
| 3.2. Управување со ризикот на капиталот                                                                                     | 6      |
| 3.3 Извори на средства на друштвото                                                                                         | 6      |
| 3.4. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина                                                     | 7      |
| 4. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна                                                                          | 7      |
| 4.1. Големи зделки                                                                                                          | 7      |
| 4.2. Зделки со заинтересирана страна                                                                                        | 7      |
| 5. Средства на друштвото чија вредност не е одразена во билансот на состојба според меѓународните сметководствени стандарди | 8      |
| 6. Изгледите за идниот развој на друштвото и неговиот деловен потфат                                                        | 8      |
| 7. Активности во сферата на истражувањето и развојот                                                                        | 8      |
| 8. Примања на извршни членови на одборот на директори                                                                       | 8      |
| 9. Примања на неизвршни членови на одборот на директори                                                                     | 8      |
| 10. Посебни податоци                                                                                                        | 9      |
| - Провизија                                                                                                                 | 9      |
| - Биланс на успех - Извештај за добивка и загуба - Извештај за сеопфатна добивка                                            | 10     |
| - Биланс на состојба - Извештај за финансиската состојба                                                                    | 11     |
| - Индикатори                                                                                                                | 12     |
| 11. Предлог за распределба на резултатот                                                                                    | 13     |

## Годишен извештај за работењето на Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД Скопје за 2024 година

### 1. Општи информации

Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД Скопје е основано на 10.10.2017 година. Друштвото има добиено Решение за издавање на дозвола за вршење на работи за Брокерско осигурителни работи бр. Уп. 19-1-258 од 10.10.2017 година од Агенцијата за Супервизија на осигурувањето. Друштвото е регистрирано во централниот регистар на Република Северна Македонија на 10.10.2017 година со главна приоритетна дејност / главна приходна шифра на дејност 66.220 - дејности на застапници во осигурувањето и осигурителни посредници.

Во рамки на дејноста ги извршува следните активности:

- посредување при договарање на осигурително и реосигурително покритие на осигуреници;
- посредување при реализирање на оштетни побарувања по остварени осигурани штетни настани;
- снимање на ризици;
- посредување при проценување на штети;
- посредување при продавање на остатоци од осигурани оштетени предмети;
- воведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штети и ризици кои претставуваат опасност во неживотно осигурување;
- изготвување на адекватни анализи за ризик и предлагање на соодветно осигурително покритие;
- информирање на друштвото за осигурување за намерата на осигуреникот за склучување на договор за осигурување, како и запознавање на осигуреникот со условите на полисите за осигурување и прописите кои го регулираат определувањето на износот на премиите;
- посредување во име на осигуреникот заради склучување на договор за осигурување кој, земајќи ги во предвид сите околности кои се од значење за ризикот на поединечниот случај, ќе му обезбеди на осигуреникот најсоодветно покритие;
- проверување на содржината на полисите за осигурување;
- укажување на правна помош во осигурувањето, како и соработување со надлежните службени лица кај клиентот заради подготвување на доказна документација за основот и висината на оштетното побарување, како и заради прибирање на други неопходни докази;
- посредување при склучување на договори за осигурување со странски друштва за осигурување, доколку осигурувањето, односно реосигурувањето на некој ризик не може да се изврши во Република Македонија.

Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД Скопје промовира високи стандарди на професионализам, со што обезбедува континуирано подобрување на квалитетот, а сето тоа го постигнува со користење на стручноста

**Форма на трговски друштво:** АД

**Седиште, телефон, е-маил:**

Седиштето на друштвото се наоѓа на улица „Франклин Рузвелт“ бр.35, Центар, Општина Центар, Скопје.

**Сопственици и одговорност:**

Сопственици на друштвото се Акционери согласно со акционерската книга која се води во Централниот Депозитар за харии од вредност на Република Северна Македонија. Друштвото има издадено 500 акции со номинална вредност на една акција од 100 ЕУР, акционери на друштвото се:

| Акционер      | Број на акции | %              |
|---------------|---------------|----------------|
| Иван Стефков  | 250           | 50.00%         |
| Панче Киров   | 250           | 50.00%         |
| <b>Вкупно</b> | <b>500</b>    | <b>100.00%</b> |

**Органи на друштвото**

Органи на Осигурително брокерско друштвото ОНЕ БРОКЕР АД Скопје се:

- 1.Собрание на акционери.
- 2.Одбор на директори.

Собранието на акционери е највисок орган на Друштвото преку кој акционерите ги остваруваат своите права и интереси. Истото може да работи доколку на седницата присуствуваат верификувани учесници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас. Секоја акција која дава право на глас дава право на еден глас. Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието, освен доколку со Законот за трговските друштва или со Статутот на Друштвото не е определено поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во поглед на мнозинството со коешто се донесуваат одлуките на Собранието. Собранието, помеѓу другото, ја одобрува и работата на членовите на Одборот на директори, односно начинот на водењето и управувањето со Друштвото.

Одборот на директори е орган кој управува со Друштвото. Истиот има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото во рамките на предметот на работењето на Друштвото и во дејствувањето во сите околности од името на Друштвото, со исклучок на овластувањата што изречно им се дадени на неизвршните членови на одборот на директори.

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице Овластено за застапување е Иван Стефков, извршен член на одборот на директори – Генерален Директор.

Неизвршен член на Одборот на директори е : Панче Киров - Неизвршен член на Одбор на директори.

Неизвршен член на Одборот на директори е : Јосип Павловски - Неизвршен член на Одбор на директори.

## **2. Главни фактори и околности коишто влијаеле на определувањето на работењето на друштвото**

Примарни цели на Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД Скопје се континуирано ширење на продажната мрежа низ државата и доближување до осигурениците, а преку почитување на највисоките етички стандарди при задоволување на барањата, потребите и очекувањата на истите. Заради успешна реализација на ваквите вредности Друштвото е насочено кон обезбедување на најквалитетни услуги, односно најсоодветно осигурително решение за осигурениците, а преку нудење на сите видови на осигурување. Друштвото, имајќи ги во предвид и потребите на осигурувачите, имплементира најсофистициран сервис во осигурувањето, како и стручност, ефикасност, инвентивност и транспарентност во работењето.

Со цел постигнување на што поголеми резултати, имајќи ги во предвид условите за работа, Друштвото е фокусирано на следните цели:

- следење на состојбите на пазарот;
- следење и анализирање на конкуренцијата, како и зајакнување на позицијата на Друштвото во однос на истата;
- предлагање и воведување на нови начини за презентирање на услугите, промоции на пакети, промоции по специјални цени и слично;
- нудење на услугите на начин и по цени кои ќе овозможат издвојување од конкурентските осигурителни брокери;
- брзо, навремено, професионално и точно одговарање на барањата на клиентите;
- зајакнување на бизнис врските со постоечките клиенти, како и контактирање и стекнување на нови клиенти;
- работење согласно позитивните прописи;
- обезбедување на економично и ефикасно работење;
- грижење за одржување и зголемување на вредноста на капиталот на Друштвото.

Особено значаен придонес во остварувањето на целите на Друштвото имаат и вработените кои преку директен контакт со клиентите, добиваат информации за состојбите на пазарот, врз основа на кои се креираат и условите за работа.

### **2.1. Промени во опкружувањето во чии што рамки друштвото дејствува**

Во 2024 година опкружувањето во чиишто рамки работи друштвото немаше големи рефлексии на работењето во однос на основната дејност.

### **2.2. Одговор на друштвото на промените и нивното влијание**

Со превземените мерки на подобрување на економичноста на работењето и соодветните односи со деловните банки друштвото редовно ја одржување ликвидноста и репутацијата на друштвото во однос на опкружувањето.

### **3. Политика на вложување за поддржување и за поддршка на успешноста во работењето на друштвото**

Одржувањето на успешноста на работењето на друштвото, покрај со стабилните договори, како во делот на одобрување на основните така и во делот на другите активности, беше поткрепено и со поддршка од страна на банките и успешното водење на бизнисот од страна на раководството.

#### **3.1. Политика на дивиденди**

Друштвото оствари добивка за 2024 година во износ од 325 илјади денари. Политиката на исплата на дивиденди сугерира дека императив е покривање на остварените загуби во претходните периоди, а со почеток на остварување на позитивни финансиски резултати прво да се подигне материјалната и финансиска основа на друштвото па потоа доколку се создадат реални можности да се носат одлуки за исплата на дивиденди.

#### **3.2. Управување со ризикот на капиталот**

Ризикот од ликвидност, од зголемување на каматните стапки, како и ризикот од флуктуации на пазарот на капитал, постојано е присутен поради недоволната економска стабилност, како и поради актуелната политичка нестабилност во нашата држава. Но ние постојано централизирано ја управуваме ликвидноста и краткорочно обезбедуваме поддршка од основачите, банките и сл. за да во ниеден момент не дојде до ризик од блокирање од страна на доверители. Сите овие активности се во функција на обезбедување на принципот на континуитет преку настојување да се постигне оптимален баланс меѓу долговите и вкупната главнина.

#### **3.3 Извори на средства на друштвото**

Во 2024 година средства за тековно работење како и за тековно и инвестиционо одржување воглавно се користеа од редовните приходи и од кредити од банка. При користењето на туѓи извори на средства, од основачите се водеше сметка да кредитите не ја загрозуваат ликвидноста, како и да не го нарушуваат односот на обврските и вкупните средства како и основната главнина на друштвото.

**3.4. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина**

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од долгорочни извори. Друштвото на 31,12,2024 е задолжена кон една банка.

Показателот на задолженост на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

|                            | Тековна година | Претходна година |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Обврски по кредити         | 410            | 900              |
| Пари и парични еквиваленти | 241            | 634              |
| Нето обврски (пари)        | 169            | 266              |
| Вкупен капитал             | 241            | (84)             |
| % на задолженост           | 0%             | 0%               |

**4. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна****4.1. Големи зделки**

Согласно со Законот за трговските друштва во кој се дефинира поимот - голема зделка ги опфаќа трансакциите кои надминуваат 20% од сметководствената вредност на имотот на друштвото, определена врз основа на последните финансиски извештаи на друштвото.

**4.2. Зделки со заинтересирана страна**

Согласно со Законот за трговските друштва со поимот - заинтересирана страна се опфатени сите трансакции (вклучувајќи без ограничување, заем, кредит, залог или гаранција) во која заинтересирана страна е член на орган на управување, вклучувајќи ги и раководните лица или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе од акциите со право на глас на друштвото или лице кое има овластувања да дава упатства на друштвото што се задолжителни, се смета за зделка со заинтересирана страна и се извршува од страна на друштвото во соодветна постапка.

Значи за заинтересирана страна се смета лице, негов застапник, сопружник, родители, деца, браќа и сестри од двајцата родители, родители посвоители, посвоени деца или некое друго лице поврзано со нив кое:

- е страна во таквата зделка, нејзин корисник, застапник или посредник во зделката,
- поединечно или заедно поседуваат 20% или повеќе од акциите во правното лице кое е страна во зделката, нејзин корисник, застапник или посредник во зделката.
- е член на органот на управување, односно на надзор на правното лице кое е страна во зделката, нејзин корисник или застапник, или е раководно лице во тоа правно лице.

**5. Средства на друштвото чија вредност не е одразена во билансот на состојба според меѓународните сметководствени стандарди**

На 31.12.2024 година сите средства на друштвото се признаени во Билансот на состојба на друштвото согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се применуваат во Република Северна Македонија.

**6. Изгледите за идниот развој на друштвото и неговиот деловен потфат**

Развојот на друштвото според остварувањата и планираните активности, воглавно ќе се одвива во иста насока и со зголемена динамика. Давањето на услугите ќе има зголемена динамика во согласност со договорите и одлуките на органите.

**7. Активности во сферата на истражувањето и развојот**

Друштвото нема издатоци за истражување и развој на нови технологии.

**8. Примања на извршни членови на одборот на директори**

Согласно актите на Друштвото.

**9. Примања на неизвршни членови на одборот на директори**

Согласно актите на Друштвото.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ**  
**За годината што завршува на 31 Декември 2024 и 2023 (во 000 денари)**

| Позиција                                             | Тековна година | Претходна година |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Приходи од продажба                                  | 17,654         | 9,821            |
| Останати оперативни приходи (добивка)                | 34             | 176              |
| Потрошени материјали и ситен инвентар                | (228)          | (298)            |
| Услуги со карактер на материјални трошоци            | (970)          | (793)            |
| Трошоци за депрецијација и амортизација              | (123)          | -                |
| Нематеријални трошоци од работењето                  | (10,852)       | (5,528)          |
| Останати трошоци од работењето од редовни активности | (248)          | (37)             |
| Плати и надомести                                    | (4,869)        | (3,662)          |
| <b>Добивка/загуба пред оданочување</b>               | <b>398</b>     | <b>(321)</b>     |
| Данок од добивка                                     | (73)           | -                |
| <b>Добивка/загуба од редовно раб. по оданочување</b> | <b>325</b>     | <b>(321)</b>     |

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ**  
**на 31 Декември 2024 и 2023 (во 000 денари)**

| Позиција                                                 | Тековна година | Претходна година |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>СРЕДСТВА</b>                                          |                |                  |
| <b>Долгорочни средства</b>                               | <b>476</b>     | <b>566</b>       |
| Нематеријални средства                                   | 39             | 52               |
| Материјални средства                                     | 437            | 513              |
| <b>Тековни средства</b>                                  | <b>5,906</b>   | <b>3,185</b>     |
| Парични средства и еквиваленти на парични средства       | 241            | 634              |
| Побарувања од купувачи                                   | 5,665          | 2,342            |
| Побарувања од државата и други институции                | -              | 17               |
| Активни временски разграничувања                         | -              | 191              |
| <b>ВКУПНА АКТИВА</b>                                     | <b>6,383</b>   | <b>3,750</b>     |
| <b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>                                 |                |                  |
| <b>Капитал и резерви</b>                                 | <b>241</b>     | <b>(84)</b>      |
| Запишан основен капитал                                  | 3,073          | 3,073            |
| Акумулирана добивка/загуба                               | (3,157)        | (2,836)          |
| Добивка за финансиската година                           | 325            | (321)            |
| <b>Тековни обврски</b>                                   | <b>6,142</b>   | <b>3,834</b>     |
| Обврски спрема добавувачи                                | 3,098          | 2,139            |
| Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки | 56             | 347              |
| Обврски према вработените                                | 4              | 4                |
| Краткорочни финансиски обврски                           | 410            | 900              |
| Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди  | 2,573          | 444              |
| <b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>                          | <b>6,383</b>   | <b>3,750</b>     |

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ**  
за годината која завршува на 31,12,2024 и 31,12,2023 (во 000 денари)

| Позиција                                                                                                            | Тековна година | Претходна година |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Готовински текови од деловни активности</b>                                                                      | <b>(359)</b>   | <b>587</b>       |
| Нето добивка/загуба после оданочување                                                                               | 325            | (321)            |
| Амортизација                                                                                                        | 123            | 0                |
| <b>Промени - Зголемување/намалување на :</b>                                                                        |                |                  |
| Побарувања од купувачи                                                                                              | (3,323)        | (1,270)          |
| Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 17             | 0                |
| АВР                                                                                                                 | 191            | 0                |
| Обврски спрема добавувачи                                                                                           | 959            | 1,452            |
| Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата                                                      | (347)          | 347              |
| Обврски кон вработените                                                                                             | 0              | 1                |
| Тековни даночни обврски                                                                                             | 56             | 0                |
| Обврски по заеми и кредити                                                                                          | (490)          | 450              |
| ПВР                                                                                                                 | 2,130          | (72)             |
| <b>Готовински текови од инвестициони активности</b>                                                                 | <b>(34)</b>    | <b>(225)</b>     |
| Директни набавки на нематеријални и материјални средства                                                            | (34)           | (225)            |
| <b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>                                                                 | <b>(393)</b>   | <b>362</b>       |
| <b>Парични средства на почеток на годината</b>                                                                      | <b>634</b>     | <b>272</b>       |
| <b>Парични средства на крајот на годината</b>                                                                       | <b>241</b>     | <b>634</b>       |

Извештај за промена на главнината  
на 31.декември 2024 во 000 денари

| Позиција                                  | Основна главнина | Задржана<br>добивка/ загуба | Добивка/ загуба за<br>годината | Вкупно      |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Состојба на 1 јануари<br>2024             | 3,073            | (2,836)                     | (321)                          | (84)        |
| Промена на<br>сметководствени<br>политики |                  |                             |                                |             |
| <b>Повторно утврдено<br/>салдо</b>        | <b>3,073</b>     | <b>(2,836)</b>              | <b>(321)</b>                   | <b>(84)</b> |
| Промени на<br>капиталот за 2024           |                  |                             |                                |             |
| Вкупна сеопфатна<br>добивка за годината   |                  |                             | 325                            |             |
| Трансфер/пренос на<br>задржана добивка    |                  | (321)                       | 321                            |             |
| <b>Состојба на 31<br/>Декември 2024</b>   | <b>3,073</b>     | <b>(3157)</b>               | <b>325</b>                     | <b>241</b>  |
| Состојба на 1 јануари<br>2023             | 3,073            | (2,151)                     | (685)                          | 237         |
| промени на<br>капиталот во 2023           |                  |                             |                                |             |
| Вкупна сеопфатна<br>добивка за годината   |                  |                             | (321)                          |             |
| Трансфер/пренос на<br>задржана добивка    |                  | (685)                       | 685                            |             |
| <b>Состојба на 31<br/>Декември 2023</b>   | <b>3,073</b>     | <b>(2,836)</b>              | <b>(321)</b>                   | <b>(84)</b> |

Врз основа на остварените резултати од работењето може да се утврдат и показатели за финансиската успешност мерени преку различни показатели

#### **Финансиска стабилност**

Финансиската стабилност како сооднос на трајниот капитал и вкупната пасива изнесува 3.78% (што е за 3.78 процентни поени повеќе во однос на 2023 година)

#### **Ликвидност**

Ликвидноста на Друштвото во изминатата 2024 година се одржуваше на ниво што овозможуваше непречено плаќање на обврските како што достасуваат. Во 2024 година друштвото беше континуирано ликвидно во своето работење.

Побарувањата по сите основи се следат постојано и редовно се преземаат мерки и активности за нивна наплата.

Друштвото презема активности и за намирување на достасаните обврски спрема коминентите и добавувачите, при што е воспоставена целосна финансиска рамнотежа меѓу тековните средства од една страна и тековните обврски на друштвото од друга страна.

#### **Економичност**

Економичноста во работењето е резултат на соодносот на вкупниот приход и вкупниот расход за 2024 година, при што коефициентот на ефикасност е 102,30% (што е за 5,42 процентни поени повеќе во однос на 2023 година)

#### **Рентабилност**

Рентабилноста во работењето, мерена со вкупниот приход во сооднос со основните средства по сегашна вредност, во 2024 година изнесува 3712,70% (што е за 1944,94 процентни поени повеќе во однос на 2023 година)

#### **Профитна стапка**

Профитната стапка, искажана како сооднос на нето добивката и трајниот капитал, за 2024 година изнесува 10,58% (што е за 10,58 процентни поени повеќе во однос на 2023)

Имајќи ги во предвид сите показатели за финансиската успешност за работењето на Друштвото, може да се оцени дека Друштвото покажува успешност во работењето во 2024 година по сите основи.

#### 11. Предлог за распределба на резултатот

Остварената добивка за 2024 година во износ од 325 илјади денари се предлага да се пренесе на акумулирана добивка.

Скопје,

27.02.2025

Извршен Директор

Иван Стевков

